

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА ПОВТОРНО ГИ ОТВОРА СВОИТЕ ВРАТИ!



Од четврток вампирите и останатите чудовишта повторно ќе завладеат со домашните и светските кина, кога ќе ни пристигне продолжението на омилената вампирска дружина во анимираниот хит „[Хотел Трансилванија 2](#)“. Дракула, Мавис, Џонатан, Франкештајн, Мумијата, Невидливиот човек и останатите ќе ги отворат вратите на познатиот хотел за уште една урнебесна авантура. Тие ќе не запознаат и со неколку нови ликови, а еден од нив е и малиот син на Мавис и Џонатан, Денис.

За Хотелот Трансилванија се чини дека работите тргнале на подобро...

Хотелот на Дракула кој од самиот почеток прифаќаше исклучиво само гости чудовишта, сега е отворен и за луѓето. Но, она што овие денови го загрижува нашиот омилен Дракула е неговата сериозна загриженост дека неговиот пресладок внук (кој е полу човек, полу вампир) не покажува знаци на вистински вампир. Додека Мавис и Џонатан се во Калифорнија каде ги очекува вистински културен шок, Дракула моли за помош од пријателите Франк, Мурџ, Вејн и Грифин како би му помогнале да поминат низ „вамписки тренинг“ со својот внук. Меѓутоа никој од нив не е свесен за последиците кога таткото на Дракула кој е стар и многу, многу, многу старомоден доаѓа во посета на хотелот. Кога Влад ќе дознае дека неговиот правнук е чистокрвен човек – и дека сега во хотелот дури им е дозволен престој на луѓето – работите ќе станат многу...вампиroidни!

Првото продолжение на анимираниот филм „Хотел Трансилванија“ од 2012 година ги освои светските киноблагајни, заработувајќи преку 350 милиони долари.

Оваа недела кинопрограмата ќе ја зачине и со одличните кулинарски вештини на Бредли Купер во филмот „[Пеколна кујна](#)“. Адам Џонс (Бредли Купер) е готвач кој си ја уништува кариерата поради дрога и лошо однесување. Тој се откажува и прочистува од дрогата и се враќа во Лондон, со што е решен да отвори добро распространет ресторан кој ќе освои три Мишелин ѕвезди. Џон се грижел само за создавање возбудливи експлозии на вкусови за кои му е потребен најдобриот персонал, вклучувајќи ја и убавата Хелен.

КИНО ПРОГРАМА ОД 22.10 ДО 28.10.2015

Пеколна кујна (Burnt)

секој ден: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Пурпурен врв (Crimson Peak)

секој ден: 18:15, 20:45, 23:00

Црна миса (Black Mass)

секој ден: 17:20, 20:15, 21:45, 22:40

Совршен ден (A Perfect Day)

секој ден: 17:00

Патот до славата 3D (The Walk 3D)

секој ден: 19:10

Легенда (Legend)

секој ден: 21:15

Марсовец: Спасувачка мисија 3D (The Martian 3D)

секој ден (освен четврток): 16:10, 19:30, 20:30, 22:20

четврток: 16:10, 19:30, 22:20

Марсовец: Спасувачка мисија 2D (The Martian 2D)

секој ден: 21:30

Еверест 3D (Everest 3D)

секој ден: 21:00

Приправник (The Intern)

секој ден: 18:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania 2 3D)

работни денови (освен четврток): 16:50, 18:40, 19:45

четврток: 15:00, 16:50, 19:45

викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:50, 18:40, 19:45

Хотел Трансилванија 2 2D (Hotel Transylvania 2 2D)

секој ден (освен четврток): 15:00, 15:50, 17:40

четврток: 15:50, 17:40

Пан – Патување во Недојдија 3D (Pan 3D)

работни денови: 16:30, 19:00

викенд: 11:15, 13:45, 16:30, 19:00

Упс! Ное си замина 3D (Oops! Noah is Gone... 3D)

работни денови: 16:20

викенд: 12:20, 14:20, 16:20

Упс! Ное си замина 2D (Oops! Noah is Gone... 2D)

работни денови: 15:30

викенд: 11:40, 13:30, 15:30

Блинки Бил – Бестрашната коала (Blinky Bill The Movie)

викенд: 12:40, 14:40

Мињони 3D (The Minions 3D)

работни денови: 15:15

викенд: 11:30, 13:15, 15:15

*Киното го задржува правото за промена на кино програмата без претходна најава.